



Главен идеолог на ротаријанството е Ричард Кинг. Тој има визија дека со ширењето на филозофијата на мултинационалната култура ќе го зголеми бројот на ротаријанците во светот на шест милиони членови. Неодамна е добиена согласност од Русите и од Кинезите за основање ротаријански клубови во нивните земји, иако ретко кој

Ова пишување им е посветено на балканските ротаријанци. Малку непознат поим, непознат термин, кој отсликува некаква професија слична на масонството. Тоа се луѓе кои многу добро и умешно се снаоѓаат во меѓународните прилики и констелации. За многумина е непознато дека најголемата балканска ротаријанска организација е Дистриктот 2480, во кој се наоѓаат клубови од Грција, Бугарија, Македонија, Црна Гора, Србија и од Косово. Инаку, ротарите како поим потекнуваат од САД. Тоа е организација со приближно 1.200.000 членови во 200 држави. Ротарите не сакаат да ги оквалификуваат како масони. Тие сметаат дека се нешто сосема друго. Главен идеолог на ротаријанството е Ричард Кинг. Тој има визија дека со ширењето на филозофијата на мултинационалната култура ќе го зголеми бројот на

тичарите тешко наоѓаат одговори. Ротаријанците од Балканот се најраширени во Србија. За време на ерата на Слободан Милошевиќ, покојниот српски и југословенски претседател, ги прогонувааше постојано затоа што не можел да ги контролира. На бетонските сидини низ Белград и Ниш неколку пати се испишувале пароли од типот "Ротаријанци предавници". Државните медиуми во Србија, пак, ги третираа како друштво кое прави заговор против државата. На тој начин ротаријанците во Србија мораа да се бранат од Милошевиќ. Во текот на 2006 година се очекува да се отворат ротаријански клубови во Приштина и во Пеќ. Целта на тој клуб е да се помогне во воспоставувањето линк на соработка меѓу Србите и Албанците во Покраината, за да ги надминат процесите на стереотипност, предрасуди, дис-

РОТАРИЈАНЦИТЕ САКААТ ДА ГО ВОДАТ БАЛКАНОТ

очекуваше дека Москва и Пекинг ќе се согласат со тоа. Се преговара и со Иранците. Кинг има намера да создаде еден нов народ наречен "Ротари". Многумина тоа го оквалификуваат како процес кој води кон создавање една вештачка нација.

На ротаријанците им е забрането да се занимаваат со политика и со религија, нешто слично како кај масоните. Но, сепак меѓу нив има и политичари и свештеници. Од приватен аспект, ротарите можат да бидат членови на политичка партија, но не на радикална и екстремна, можат да бидат и припадници на некоја вера со исклучок на фундаментализмот.



■ Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



ротаријанците во светот на високи шест милиони членови. Неодамна е добиена согласност од Русите и од Кинезите за основање ротаријански клубови во нивните земји, иако ретко кој очекуваше дека Москва и Пекинг ќе се согласат со тоа. Се преговара и со Иранците.

НОВ НАРОД "РОТАРИ"!

Кинг има намера да создаде еден нов народ наречен "Ротари". Многумина тоа го оквалификуваат како процес кој води кон создавање една вештачка нација, па го поистоветуваат со, на пример, вештачки создадениот јазик "есперанто" или со обидот да се создаде човечко суштество по пат на клонирање. Дел од тој нов народ би биле и Балканците. Потоа ротарите би се замислувале како привилегирана нација, која е над другите. Ротаријанските организации кои сега постојат низ светот имаат интересни позиции. Внатре, во соодветната држава, функционираат како патриотска и по малку национално определена групација, а надвор се претставуваат како интернационалисти. Зошто тоа е така, анали-

криминација и меѓусебна сегрегација. Многу пати за ротаријанците се говорело дека тие се бели масони. Приказната дека постои врска и соработка меѓу масоните и ротаријанците е само една шпекулација од многуте други кои ги следат овие групации. Некогаш постоело правило секој ротаријанец истовремено да биде и масон. Денес тоа правило не важи и секој ротаријанец не треба и не мора да биде масон. Првиот српски ротар е Воислав Митиќ, кој по некогашниот прв српски премиер Милан Стојадиновиќ, на 1 јули годинава во Ниш е промовиран како гувернер на Дистриктот 2480. Овој дистрикт има 4.000 членови и 160 ротари клубови. Митиќ е еден од 529 гувернери во светот и е член на управата на најголемата светска невладина организација "Ротари интернационал" од Сан Франциско. Многу американски официјални претставници - министри, членови на Пентагон и на ФБИ, сопственици на големи компании и други влијателни луѓе се ротари. На пример, сопственикот на компанијата "Кока Кола" е ротаријанец. Денес неговите производи се најголемиот бренд за глобализацијата. Најголемиот ротаријанец Ричард Кинг е во многу добри односи со американските власти, па оттука лесно им овозможува на балканските ротари, пред сè, на Србите да имаат побрз пристап до Вашингтон и

Дел од тој нов народ канците. Потоа ротарите привилегирана нација, гу пати за ротаријанците бели масони, иако тие дуваат да навлезат и во балканските земји, со цел



"Ротари" би биле и Балби се замислувале како која е над другите. Мносе говорело дека тие се тоа не го сакаат. Се обиполитичкиот живот на да внесат промени во начинот на практикувањето на демократијата т.е. да го забрзаат процесот на глобализацијата на овие простори. Најкарактеристични теми на разговор во клубовите се тајните центри на моќта, приходите од бизнисите, размената на работни информации, влијанието на политичките процеси и сл. Колку Македонија е плодно тло за ротаријанските клубови сè уште не може да се процени. А, кога ќе излезат од анонимноста прашање е на промената на дневно-политичките констелации во земјата.

ЌЕ СЕ "КЛОНИРА" НОВ НАРОД ЗА ДОБРОТО НА СВЕТОТ!?

контакти со официјалните институции. Постои еден куриозитет. Американските политичари повеќе им веруваат на српските ротари, отколку на српските политички структури. Во моментот членовите на балканскиот Дистрикт 2480, во кој спаѓа и Македонија се насочени кон привлекување странски инвестиции од големи компании, но наидуваат на пречки од властите кои не сакаат да прифатат соработка со соодветните клубови. Самите ротари се претставуваат дека се светска сила, теза која наидува на неодобрување на режимите во Белград, Загреб, Софија, па и во Скопје. Се обидуваат да воспостават односи на збратимени градови, пред сè, со метрополите од западната хемисфера, Израел, Јапонија и други и во тоа делумно успеваат. Во текот на деведесеттите години на минатиот век, кога владееше крвавата драма на територијата на поранешна Југославија, српските ротаријанци им забележуваа на турските зашто испраќаат хуманитарна помош само за муслиманите на Балканот погодени од виорот, а не и за православните. По таквата забелешка турските ротари испраќаа помош и за Србите во Босна. Еден од поголемите приврзаници на ротаријанството е поранешниот британски премиер, Маргарет Тачер. Таа и денес, во длабоката старост, редовно прима гости кај себе од разни ротари-клубови во светот и се интересира за нивната работа. Интересен е и показателот дека организацијата "Ротари интернационал" не само што е една од најголемите невладини организации во светот, туку има и свое место во ЕУ, со едно амбасадорско место. Ротарите се обидуваат преку разни хуманитарни и социјални активности, нивни пријателства и соработка, да навлезат во сите пори и сфери на општественото живеење. Се обидуваат да навлезат и во политичкиот живот на балканските земји, со цел да внесат промени во начинот на практикувањето на демократијата т.е. да го забрзаат про-

цесот на глобализацијата на овие простори. Балканските ротари за влакно успеаја да ја избегнат опасноста од нивно претопување во италијанските и во католичките дистрикти, бидејќи "Ротари интернационал" имала идеја клубовите од овие простори да се вклопат во западната ротаријанска мрежа. Со тоа би се оживеал австро-унгарскиот дух и би се формирале две паралелни мрежи на просторот на југоисточна Европа.

"ПРЕДВОДНИЧКА" УЛОГА ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

На ротаријанците им е забрането да се занимаваат со политика и со религија, нешто слично како кај масоните. Но, сепак меѓу нив има и политичари и свештеници. Од приватен аспект, ротарите можат да бидат членови на политичка партија, но не на радикална и екстремна, можат да бидат и припадници на некоја вера со исклучок на фундаментализмот. Интересен е фактот дека меѓу познатите интелектуалци ротари биле и Иво Андриќ, кнезот Павле Караѓорѓевиќ... Самите тие зборувале дека не се луѓе кои прават заговори, не се предавници, неверници, како што многу комунистички политички претставници ги претставувале. Ротарите проценуваат дека доколку не се случеше крвавиот југословенски конфликт, СФРЈ ќе се проширила во нова унија на југоисточна Европа, која постепено би била дел од ЕУ. Денешните ротари се обидуваат да воспостават некаков облик на балканска унија, во која би се развивале економските, социјалните и културните односи меѓу државите и народите. Проценките се дека интегрирањето на луѓето низ малите региони и кантони со текот на времето ќе ги обезвреднат границите, кои сега постојат во политичко-безбедносна смисла на зборот. Дури ротарите си преземаат и обврска која по малку е самообендисана дека токму тие ќе го внесат Балканот во

редовите на ЕУ. Тие сакаат да имаат предводничка улога во секоја работа. Напредувањето на балканските ротаријанци често пати беше оневозможувано од политичките структури во поранешните ју-републики, а тоа најмногу беше изразено во Србија. Своевремено Шешел ги оквалификува како американски шпиони, социјалистите на Милошевиќ ги нарекуваа платеници на глобалниот империјализам, секташи и сл. Се бунтуваа многумина кои гледаа како ротарите без проблем добиваа шенген визи за секаде низ светот, никогаш не чекаат ред за нешто, добиваа работа без конкурси и подмитување, напредуваа во професијата без коленичење пред некого, се здобиваа со лидерство во политички рамки, без многу зборување и дејствување. Ротаријанците, за разлика од масоните, не бегаат од јавноста. Напротив, тие сакаат да афирмираат и да се рекламираат, да дојдат до што поголем публицитет, барем за еден степен да се подигнат нивните интереси. Масонот може да поседува ротари беч, што е мошне интересно, но истовремено ротаријанецот нема да може да влезе во ниту едно светилиште. Мотото на ротари клубовите е - секој ден по еден нов член, за да дојде до помасовна империја, која ќе претставува фактор на неодминлива промена. Заштитниот знак на ротаријанците е тркало со 24 запчаника, шест плугови и жлеб за осовина. Тркалото постојано ротира, па оттука се наречени ротаријанци. Ротаријанските клубови сепак се од затворен тип. За да се стане нивен член претстои голема процедура на проверки, испитувања. Тој процес може да трае од три месеци до цели десет години. По правило, мора да се биде успешен човек и угледен член на една заедница. Во еден клуб може да членува само еден лекар, никако два, само еден бизнисмен, никако двајца. Значи, од секоја професија по еден претставник. Само за свештениците, дипломатите и новинарите се предвидени поголем број места. Сите членови плаќаат определена такса во форма на членарина, која изнесува околу 10.000 евра годишно. Членството се одзема за повеќе од три неоправдани отсуства од состаноците на клубовите. Карактеристична е и ротаријанската химна, која го симболизира суверенитетот на таа организација. Најкарактеристични теми на разговор во клубовите се тајните центри на моќта, приходите од бизнисите, размената на работни информации, влијанието на политичките процеси и сл. Ротаријанската нова година почнува на 1 јули. Тогаш на чело на клубот доаѓа ново лице, се избира нов управен одбор и претседатели на комисиите. Колку Македонија е плодно тло за ротаријанските клубови сè уште не може да се процени. Сигурно е само едно - дека ги има. А, кога ќе излезат од анонимноста прашање е на промената на дневно-политичките констелации во земјата.